



Македонскиот светител Св. Наум Охридски, бесмртниот великан кого вековите не го раѓаат, талентираниот ученик на Св. браќа Кирил и Методиј, е чудотворен лекар, познавач на многу јазици, преведувач на многу дела.

Превел голем број црковни книги на црковнословенски јазик. Учествувал во преводот и во проповедот на Светото Писмо. Ги составил каноните за Свети Архангел Михаил, Свети апостол Андреј и за пренесување на моштите на Свети Јован Златоуст. На југоисточниот брег на Охридското Езеро, на висока карпа, на изворот на Црн Дрим (при крајот на IX и на почетокот на X век), тој изградил манастир и им го посветил на Свети Архангел Михаил и на Свети Архангел Гаврил. Свети Климент Охридски го извршил осветувањето на манастирот.

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА



МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ ПРЕПОДОБЕН
НАУМ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

СВЕТИ НАУМОВИ МЕДИЦИНСКИ

Бидејќи се надеваше на Мене, и ќе го спасам, и ќе го заштитам, зашто го позна името Мое. Ќе повика кон Мене, и ќе го слушнам; со него сум во неволја; ќе го спасам и ќе го прославам, ќе му дадам многу денови и ќе му го јавам спасението од Мене". (Псал. 90, 14-16)

Крвавите македонски рани по телото на праведниот затвореник Свети Наум Охридски се вградени во небесната Христова Црква и во срцата на целиот македонски народ. Плачеше македонскиот народ. Крвавеше Македонија заради

неправедната историја.

Нашата историја, преку нашата Света Црква, потече како една река, за жал, повеќе крвава отколку бистра, но таа крв, крвта на Божјите чеда, Богобојазливи јунаци и храбри борци, пролеана за Христовата вера и за Татковината наша, силно вика пред престолатот на Севишниот и Сесилниот Бог.

"Виe знаете од каде и зошто сте дошле во оваа земја, знаете дека овде не сте пожелни... И почнаа со камшици... да ме шибаат по очи, по глава, по грб", зборувал измачениот

Sveti Naumoviot grob so svetite mo{ti vo negoviot manastir pretstavuva vistinski medicinski centar, nezgasnat duhoven centar, Siloamska bava za lekuvawe na lu{eto od razni bolesti vo denot i "no}ta na negovoto ne-ujno simnuvawe i posetuvawe na nivnite maki, bolesti i `elbi".

од германските мисионери, некогашниот затвореник, некогашниот продаден роб, големиот македонски Светител Свети Наум Охридски.

Роден и живеејќи во Македонија тој на себе го почувствувал маченичкиот живот

на македонскиот народ и неговите страдања, и стоејќи пред Христовиот престол го заштитувал македонскиот народ, неговата и нашата татковина Република Македонија од секакви непријателство низ сите векови. Затоа преку Тро-

парот посветен на неговото име, го молиме Светителот да не спаси од секакви искушенија: "Соединувајќи се со Христа, си го оставил светот; живејќи со дух, телото си го распнал, преблажен Науме. Си се стремел како апостолите да се подвизувааш и безбројното мизијско множество во верата си го вовел. Така и нас со Твоите молитви спаси не од искушенија".

Живеел во она тешко историско време кога непријателите на нашиот народ сакале да го германизираат и да го елинизираат. Но, длабокомислениот, надарениот, мудриот Свети Наум и преостанатите Свети Седмочисленици (во кои спаѓа и тој): Св. рамноапостолни браќа Кирил и Методиј, Св. Климент Охридски, Св. Сава, Св. Горазд и Св. Ангелариј, не дозволиле македонскиот народ да пропадне во нечистото море на тугинските влијанија, го отфрлиле незнајбожното учење и го благовестило Триединиот Бог, проповедувајќи ја христијанската вера при Богослужбата на црковнословенски јазик. И во тоа тешко време, кога целиот наш народ бил измачуван, поробуван и обесправен, Св. Наум заедно со останатите Св. Седмочисленици, твореле и оставиле дела кои се толку важни, кои се камења на темелот на нашиот живот, дела кои влегуваат во темелот на она што се смета дека е корен на секој народ.

Охридското Езеро, на висока карпа, на изворот на Црн Дрим (при крајот на IX и на почетокот на X век), тој изградил манастир и им го посветил на Свети Архангел Михаил и на Свети Архангел Гаврил. Свети Климент Охридски го извршил осветувањето на манастирот.

Блажениот отец, целиот свој живот, од детството па до крајот, бил девственик, и ги запознал девственоста и чистината. Светителот со непоколеблив дух го основал и го раководел монаштвото во Македонија и

"Soedinuvajji se so Hrista, si go ostavil svetot; `iveejji so duh, teloto si go raspnal, prebla`en Naume. Si se stremel kako apostolite da se podvizuva{i bezbrojnoto mizijsko mno`estvo vo verata si go vovel. Tak a i nas so Tvoite molitvi spas i ne od isku{eni ja".

станал татко на монаштвото во Македонија и на Балканот. Речиси 11 века се чувствува неговата моќ на раководење на монасите во Македонија, на Балканот и во цел свет, секаде каде го повикуваат. Речиси 11 векови македонскиот народ и илјадници луѓе во светот ја чувствуваат чудотворната моќ на лекувањето на Светителот.

Чудотворецот и исцелителот од секакви болести и на иноверните и на муслиманите, на оние кои му пристапу-

ти Климент Охридски и положено на десната страна од манастирот кој тој го изградил. Неговиот гроб се наоѓа во тој манастир и е извор на чудотворна сила. Свети Наумовиот гроб со светите мошти во неговиот манастир претставува вистински медицински центар, незгаснат духовен центар, Силоамска бања за лекување на луѓето од разни болести во денот и "ноќта на неговото нечујно симнување и посетување на нивните маки, болести и желби". И по смртта останал како исцелител на

болните и тоа од различни тешки и неизлечливи телесни и душевни болести. Излекувал и лекува неродилки, умоболни, неми, саќати.

Овој прекрасен манастир, со неговата историја, претставува светилиште со длабоко зачувани корени на нашето македонско самобитие, традиција на македонскиот народ и исконски живот преку љубовта и верата во Пресвета Троица.

Главниот празник на Свети Наум Охридски се одбележу-

клониме, да го допреме со своето лице гробот на Светецот, да го целиваме, да му оддадеме слава и благодарност за неговите бесмртни дела. Тој е жив, ги слуша нашите молитви и му ги пренесува на Бога, не застапува пред Бога. Со својот Свет Дух и ум, проникнува во длабочините и тајните на нашиот живот, зашто душата ја воздигнал до Божјите височини. Тој ни ги покажува вечните вредности на животот, кои најсигурно "водат во трајно заедништво со него до Бога".

Овој преподобен и голем отец наш Наум бил канонизиран за светец кон крајот на X век. Светителскиот култ кон Св. Наум е изразен во литературата, сликарството, народните преданија и легенди, во одбележувањето на неговите празнични денови и во градењето цркви и манастири во негова чест, а за слава на Пресвета Троица.

Колку се големи делата Твои, Господи! Многу се длабоки Твоите помисли!... Ти постоиш отсекогаш. (Псал. 91, 5, 92, 2)

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД

ОТ ГРОБ Е ВИСТИНСКИ И ДУХОВЕН ЦЕНТАР

Македонскиот светител Св. Наум Охридски, бесмртниот великан кого вековите не го раѓаат, талентирано ученик на Св. браќа Кирил и Методиј, е чудотворен лекар, познавач на многу јазици, преведувач на многу дела. Превел голем број црковни книги на црковнословенски јазик. Учествувал во преводот и во проповедот на Светото Писмо. Ги составил каноните за Свети Архангел Михаил, Свети апостол Андреј и за пренесување на моштите на Свети Јован Златоуст.

На југоисточниот брег на

ваат со вера, силниот Светец на збор и перо, трпеливиот и издржливиот во страдањата, заштитникот на бедните, сиромашните, сираците и вдовиците, духовниот втемелувач на Христовата вера во срцата на луѓето, со примен монашки чин (голема схима), го претчувствувал крајот на својот живот, се повлекол во својот манастир и тука останал сè до 910 година, кога го предал својот Свет Дух на Господа. Починал во Господа со мир на 5.1.910 година. Неговото свето тело било погребано од рацете на Архиепископот Све-

ва на 5 јануари, а на 3 јули е летниот празник или Собор на Светителот. На овој датум колони од поклоници од Македонија и од цел свет доаѓаат во манастирот да му се поклонат и да го бакнат неговиот гроб.

Македонци и Македонки во татковината и во светот, "горди наследници на нашиот бесмртен великан", дојдете да му се поклониме на ова големо свето место, на Светиот гроб на Св. Наум Охридски, да ги приклониме своите колена пред неговите чудотворни мошти и да им се по-